

Врз основа на чл.103 ст.1 т.3 и чл.149 в.в. чл.135 од Законот за високото образование („Сл.Весник на РМ“ бр.82 од 08.05.2018), согласно Одлуката на Ректорската Управа донесена на 48-та седница од 22.04.2019 година, ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ - РМ го објавува следниот :

**КОНКУРС**  
за запишување на втор ( II ) циклус академски-постдипломски студии  
во академската 2019/2020 година

Се врши упис на вкупно 100 /сто/ студенти во академската 2019/2020 година на Факултетите во состав на Европски Универзитет-РМ, на следните студиски програми:

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ-РМ бул.,„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје		
Студиска програма		
БИЗНИС МЕНАџМЕНТ	ФИНАНСИИ	
15	15	
слободни места за упис		
Студиска програма		
МАРКЕТИНГ	ЗДРАВСТВЕН И ФАРМАЦЕВТСКИ МЕНАџМЕНТ	
15	15	
слободни места за упис		
Времетраење	1 година (60 ЕКТС)	
Школарина (годишна)	Македонски студенти	Странски студенти
	1.500 €	3.000 €

ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ-РМ бул.,„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје		
Студиска програма		
АРТ И ДИЗАЈН (4+1)	АРТ И ДИЗАЈН (3+2)	
10	10	
слободни места за упис		
Времетраење	1 година (60 ЕКТС) 2 години (120 ЕКТС)	
Школарина (годишна)	Македонски студенти	Странски студенти
	1.500 €	3.000 €

ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ-РМ бул.,„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје		
Студиска програма		
БЕЗБЕДНОСТ		
20		
слободни места за упис		
Времетраење	1 година (60 ЕКТС)	
Школарина (годишна)	Македонски студенти	Странски студенти
	1.500 €	3.000 €

**УСЛОВИ ЗА УПИС**

На втор циклус академски - постдипломски студии во академската 2019/2020 година може да се запишат:

- Лица кои завршиле соодветни студиски програми од прв циклус;
- Лица кои кои паралелно студираат сродни факултети, студиски групи или насоки;
- Лица кои имаат активен статус на студент, со премин од друга високообразовна установа;
- Лица кои завршиле високо образование во странство;
- Лица странски државјани, под исти услови;

**НАПОМЕНА :** На студиска програма од постдипломски студии која трае една година и со која се стекнуваат 60 ЕКТС кредити може да се запише само лице кое завршило додипломски студии во траење од најмалку 4 години и стекнати најмалку 240 ЕКТС кредити.

На студиска програма од постдипломски студии која трае две години и со која се стекнуваат 120 ЕКТС кредити може да се запише само лице кое завршило додипломски-академски студии во траење од најмалку 3 години и стекнати најмалку 180 ЕКТС кредити.

Универзитетот и неговите единици утврдуваат кои додипломски студии се соодветни за упис на одделни студиски програми на постдипломските студии, како и условите за упис на кандидатите кои имаат завршено други студиски програми.

**ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ**

- Диплома за завршено високо образование од прв циклус;
- Уверение за завршен прв циклус студии;
- Уверение за државјанство;
- Извод од матична книга на родените;
- Доказ за познавање англиски јазик (\*за студентите кои одбрале да посетуваат настава на англ.јазик, ниво B1);
- 2 /две/ фотографии (3.5x4.5 cm);

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ		
1.Нострификација на диплома од високо образование	2.ВИЗА и Престој	
Оригинално диплома за завршено високо образование и легализирана копија	• Пополнет формулар за ВИЗА/престој	• Доказ за сместување (резервација на Хотел/Хостел, Договор за закуп на стан);
Оригинално Уверение со оценки/транскрипт и легализирана копија	• 4 фотографии (2 фотогр.3.5x4.5 cm, и 2 фотогр.3x3.5 cm)	• Уверение за неосуданост издадено од надлежен орган, легализирано;
Студиски план и програма во времетраење на студирањето	• Доказ дека кандидатот го познава јазикот на наставата	• Доказ дека не се води кривична постапка, легализирано;
	• Писмо со финансиска гаранција од родител (зав.на Нотар) со извод од сметка во банка во прилог, како доказ за доволно средства за студирање и престој	• Пасош со важност најмалку 3 месеци подолого од планираниот престој во Македонија (*и задолжително легализирана копија од Пасошот)
	• Здравствено осигурување	• Уверение за здравствена состојба (ХИВ и Хепатит Ц)

Задолжителен превод на документите на македонски јазик од овластен судски преведувач и заверка на Нотар.

Во случај кандидатот да одбере асистенција во постапката за нострификација/Виза/престој од страна на Универзитетот, потребно е Полномошно (зав.на Нотар).

При аплицирање за упис, до Универзитетот се доставуваат документите од точка 1 (\*во фотокопија доколку претходно се поднесени до МОН) + доказ дека кандидатот го познава јазикот на наставата на ниво B1 (\*во оригинал). Нострификација на дипломата за високо образование/доказ за поведена постапка пред МОН, е задолжително.

Повеќе информации на веб-страница: [www.eurm.edu.mk](http://www.eurm.edu.mk)

**РОКОВИ**

Прв уписен рок : 01.05.2019 – 30.06.2019  
Втор уписен рок : 01.07.2019 – 31.08.2019  
Трет уписен рок : 01.09.2019 – 30.09.2019

**ПОСТАПКА ЗА КОНКУРС И УПИС**

Кандидатите ги доставуваат документите за упис во студентска служба на ЕУ-РМ, секој работен ден од понеделник до петок од 08:00 до 20:00 часот, во просториите на ЕУ-РМ на бул.,„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје. По секој завршен уписен рок, Конкурсна комисија врши рангирање на кандидатите и објавува прелиминарна листа на која кандидатите можат да поднесат приговор до Ректорската управа. 24 часа по објавувањето на прелиминарната ранг листа, се одлучува по евентуално вложените приговори и се објавува конечна ранг листа. Со секој од пријавените кандидати ќе се спроведе интервју на следните датуми: 01.07.2019 (I уписен рок), 02.09.2019 (II уписен рок) и 01.10.2019 (III уписен рок), во 12:00 часот. Кандидатите при запишувањето склучуваат Предлогговор за студирање, со истовремена уплата на депозит.

**ЈАЗИК НА НАСТАВАТА**

Наставата по студиските програми се изведува на Македонски и Англиски јазик (\*освен на Факултетот за арт и дизајн, студиска програма Арт и дизајн 4+1, само Македонски јазик), согласно изборот на студентот.